



БИДЕТЕ ДЕЛ ОД ТИМОТ НА НАШАТА КОМПАНИЈА

ГЛЕДАЈ ТВ ВО ЖИВО

Вести / [Македонија](#)



Конкурс за доделување на новинарски награди на ЗНМ за 2014-та година

0 | | Ми се допаѓа | Сподели | 0

Скопје, 4 февруари 2015 (МИА) - Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) распиша конкурс за доделување на две годишни награди за новинари, наградата „Крсте Петков Мисирков“ за животно дело и наградата „Јашар Еребара“ за едногодишно остварување за истражувачко новинарство во медиумите.

Сториите за истражувачко новинарство треба да претстават автентично авторско новинарско истражување, за тема од широк општествен интерес.

Пријавата за оваа награда треба да содржи еден оригинален примерок на стојјата и четири копии, а за наградата за животно дело кратка биографија за кандидатот со најважните достигнувања во новинарската професија.

Пријавите треба да се достават до ЗНМ најдоцна до 12 февруари 2015 година, по пошта, Градски Сид блок 13, 1000 Скопје или на електронска пошта на: contact@znm.org.mk.

Добитникот на наградените за истражувачко новинарство ќе добие парична награда од 30.000 денари.

| Сподели | 0

IDIVIDI
 Ми се допаѓа страницата 96K допаѓања

Извор: МИА
 Веста подлежи на авторски права и права за копирање и истата не смее да се користи за комерцијални цели или реемитување.
 Објавена на 04 02 2015 15:46:31
 Оваа вест е прочитана 6 пати

0 коментари

Сортирај по: **Најстари**

Додај коментар...

Facebook Comments Plugin



АКТИВИРАЈТЕ PICKBOX НА МАХТВ И ПРВИТЕ 7 ДЕНОВИ ГЛЕДАЈТЕ БЕСПЛАТНО

Најново во Македонија

Во Радовиш над 400 парцели за проектот „Купи куќа за млади“

Во Дебарско пролетната сеидба се одвива со планираната динамика

Австрискиот министер за одбрана во посета на Македонија

Почнува 6. Филозофски филмски фестивал

Претставување на шпанската и јужноамериканската книжевност во НУБ

Најчитано во Македонија



ДУИ одлучи да ги повлече претставниците во извршната власт



Притвор на Г.Г. првоосомничен во случајот „Тврдина“



Затвор од 1 до 5 години за објавување приватни разговори



Министрите и замениците од СДСМ поднесоа оставки



Пиштар Лутфиу ја презеде функцијата министер за образование и наука

Најново во Вести

Во Радовиш над 400 парцели за проектот „Купи куќа за млади“

Сигурдур Инги Јохансон предложен за нов премиер на Исланд

Во Германија уапсен Сириец осмничен за воени злосторства

IDIVIDI Сервиси

- ТВ во живо
- ТВ програма
- Речник
- Форум
- Games
- Именик
- Огласи
- Multibox
- Мое видео
- Chat
- Фото
- MAXarena
- Webmail
- E-cards
- Ш Фонт конверт

IDIVIDI Речник

Лексикон

Powered by MagnumPRO

Download

Временска прогноза

- 19°C Битола
- 17°C Охрид
- 23°C Скопје

Виц на денот

Оди мало Индијанец кај поглавицата и го прашува:
 - Ние Индијанците имаме многу чудни имиња. Како ги добиваме?
 - Многу едноставно -